



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегува два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №г. 62324. — Поштарина платена во готово.

Петак, 12 октомври 1945  
БЕОГРАД  
БРОЈ 78

Цената на овој број е 6.— дин. — Преплата за второто полугодие 1945 год. дин. 350.— Редакцијата: Бранкова бр. 20. — Телефон 28-838

729.

По пријавата на Аца М. Станојевиќ од Књажевац и потписниците на пријавата по прашањето за обновување работата на Народната радикална странка, сојузното Министерство за внатрешни работи на основание чл. 7 точ. б) Законот за удружења, зборови и други јавни скупови, а кога ги исполниле условите од чл. 3 и 6 на Законот доносуе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОДОБРУЕЊЕ ОБНОВА НА РАБОТАТА НА НАРОДНАТА РАДИКАЛНА СТРАНКА

Се одобруе, според поднесениот Програм и Статут, обновување на работата на Народната радикална странка, со право на делатност на подручјето на Демократска Федеративна Југославија.

Овоа Решение ќе му се достави на Милоша М. Трифуновиќ, претседател на владата во пензија од Београд, како подносител на пријавата, на земските Министерства за внатрешни работи и на „Службениот лист“.

Такса од Дин. 30 во таксени марки за овоа Решение е утисната и прописно поништена на пријавата.

Уз овоа Решение да се достави на подносителот на пријавата примерок на Програмата и Статутот на странката, со тоа да биде снабдевана со клаузула на одобруењето.

Бр. 4728

9 октомври 1945 година  
Београд

Министер за внатрешни работи,  
Влада Зечевиќ, с. р.

730.

### РЕШЕНИЕ

#### СИТЕ ПРЕВОЗИ НА ДРЖАВНИТЕ СООПШТИТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ИМА ДА СЕ ПЛАТАТ ВО ГОТОВИ ПАРИ

Во цел на обезбедување и средување приходите на државните соопштителни претпријатија како и за истовремено вршење уредното буџетирање и правилното течение на државните финансии

решуам:

1) Да почнуејќи од 1 ноември 1945 година сите превози на државните соопштителни институции кои оните ги вршат за сите министерства (сојузни и земски) имат да платат во готови пари по општо-важечките прописи или преку полагањето депозит и дополнително пресметање по прописите кои во таја цел ќе бидат издадени.

Исклучение од овоа правило чинат превозите за Министерството на народната одбрана и Министерството за колонизација чии превози ќе се пресметат и плаќјат по прописите кои во таа цел ќе издаде Министерството за соопштенија.

2) Да за превозите на државните соопштителни институции кои се извршени за сметка на сојузните и земските министерства после ослободуењето па до влегување во сила на овоа Решение, а кои несе наплатени, се изврши ефективна наплата најдоцна до 31 декември 1945 година, а според сметките кои ќе бидат поднесени од поедините соопштителни институции.

М.С.бр. 4121/45

19 септември 1945 година  
Београд

Министер за соопштенија,  
Тод. Вујасиновиќ, с. р.

Со овоа Решение се согласил Министерот за финансии од V бр. 9689 од 22 септември 1945 година и Стопанскиот совет под бр. 1290 од 3 октомври 1945 година.

731.

На основание Решението МСбр. 4221/45 од 19 септември 1945 година со кое се согласил Министерот за финансии под V бр. 9689 од 22 септември 1945 година и Стопанскиот совет под бр. 1290 од 3 октомври 1945 година, пропишуам

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПРЕВОЗНИ ТРОШКОВИ

##### Општи одредби

##### Член 1

Државните соопштителни институции, на сакање на државните надлештва, институции, претпријатија и частни странки, кога оние од оправдани разлози не се во можност да плаќјат превозни трошкови во готови пари, можат да одобруат кредитирање на превозните трошкови по прописите на овој Правилник со или без полагање депозит.

##### Член 2

Државните соопштителни институции се: Главна управа на железниците (ГУЖ), Главна управа на речното соопштеније (ГУРС) и Главна управа на поморството (ГЛАУПОМ).

Под државни надлештва и институции се подразумуваат во смисал на овој Правилник само оние надлештва и институции кои се обванати со сојузниот односно земскиот буџет.

Државните стопански претпријатија кои самостојно се буџетирајат потпаѓаат под појам частна странка.

## Член 3

Министерството за народна одбрана и сојузното Министерство за колонизација има право на кредитирање превозните трошкови без полагање депозит, додека сите останали државни надлештва, институции, претпријатија и частни странки се задолжни да положат депозит, ако сакаат кредитирање на превозните трошкови за свои превози.

## Кредитирање превозните трошкови со полагање депозит

## Член 4

Секое државно надлештво, институција, претпријатие и частна странка, која сака да се ползуе со кредитирање трошкови уз полагање депозит, мора најдоцна на месец дена пред почетокот на кредитираните превозуења на соопштителната институција од чл. 2, која треба да одобри кредитирање, да поднесе преставка за кредитирање со следните податци:

- 1) сортата на превозот (лица или стока);
- 2) количеството (приближно, и тоа само кај стоката);
- 3) време за кое се сака кредитирање со навод на среден месечен превоз;
- 4) предавачна и упатна станица (подручје);
- 5) да ли во буџетот е предвиден кредит и во која висина.

## Член 5

Државните соопштителни институции се должни веднага да донесат решение за кредитирање превозните трошкови.

Во потврдниот случај соопштителната институција ќе достави на молителот „Условите за кредитирање превозните трошкови“ кои молителот ќе ги пополни, потпише и врати на соопштителната институција од која се сака кредитирање најдоцна во рок од 15 дена пред влегуење во сила на кредитирањето.

Државните соопштителни институции ќе утврдат во условите за кредитирање висина на депозитот и начин на полагањето.

Државната соопштителна институција е должна за тоа благовремено да ги извести заинтересуените подручни единици.

## Член 6

Лицата кои уживат кредитиран превоз ќе поднесат заради отправање на полазната станица (пристаниште) признаница според примерок бр. 1.

За начинот на отправање за кое се поднесуе документ за кредитирањето, секоја соопштителна институција во цел на прилагодуење на своето работење ќе издаде посебни прописи.

Плаќањето на превозните трошкови за кредитирани пратилки ќе се врши на основание признаницата (примерок бр. 2) според договорените услови.

## Член 7

Пресметка на кредитираните превозни трошкови ќе се врши секој месец, от колку не се договорени други рокови.

Ползувачите се задолжни да најдоцна во рок од 8 дена по примањето на сметката да извршат уплатуење на кредитираните износи на начин како тоа ќе биде договорено помеѓу сговорачите.

Поподробни прописи за начинот на кредитирањето и пресметането ќе издаде секоја соопштителна институција за себе.

## Член 8

За случај да постои помеѓу соопштителните институции споразум за комбиниран превоз, соопшти-

телните институции имаат право за такви превози да уговорот заедничко кредитирање на превозните трошкови и начин на отправањето.

## Кредитирање превозните трошкови без полагање депозит

## Член 9

На државните надлештва и институции на кои е одобрено кредитирање на превозните трошкови без полагање депозит по чл. 3 на овој Правилник ќе признат државните соопштителни институции кредитирање на возните цени на основание признаницата (примерок бр. 3), а објави за возење војни лица и експресна стока (примерок бр.4) и возарина на основании признаницата (примерок бр. 2), и за превоз војните пратилки и лица војни превозни лист.

За начинот на отправање лицата и стоката за тија надлештва и институции државните соопштителни институции ќе издадат засебни прописи.

## Член 10

Државните надлештва и институции кои уживат кредитирање на превозните трошкови без полагање депозит задолжни се да извршат пресметка со државните соопштителни институции секој месец, а уплатата треба да уследуе најдоцна во рок од 8 дена по поднесуење сметката за кредитираните износи, на начин како тоа ќе сака државната соопштителна институција.

## Завршни одредби

## Член 11

Со овој Правилник пропишаните обрасци мора да ги печати за свој трошок државното надлештво, институција, односно частна странка која се ползуе со кредитиран превоз.

## Член 12

Државните соопштителни институции ќе доставуваат на Министерството за соопштенија секој месец податци за кредитираните износи, за који е сакана уплата, и тоа посебно за секое државно надлештво и институција.

## Член 13

За сите кредитирани превози кои ги извршиле државните соопштителни институции од ослободуењето па до влегуење во сила на овој Правилник, државните надлештва и институции се задолжни најдоцна до 31 декември 1945 година да ликвидираат превозните трошкови кои ги долгуат по сметките кои ќе им ги поднесат државните соопштителни институции.

## Член 14

Државните соопштителни институции, кои не се обвртени со чл. 2 а довојат во обзир да вршат превози, ќе одобруат кредитирање на превозните трошкови по прописите на овој Правилник.

## Член 15

Овој Правилник влегуе во сила на 1 ноември 1945 година и по него мораат да се сообразат сите сега постојекји и одобрени кредитирања.

6 октомври 1945 година  
Београд

Министер за соопштенија,  
Тодор Вујасиновиќ, с. р.

**Примерок бр. 1**

Станица —————  
 Благајна —————  
 Министерство —————  
 Кредитирано по решението ————— бр. ————  
**П Р И З Н А Н И Ц А** бр. ————  
 За ————— (со букви —————)  
 на кредитираните возни карти,  
 од станицата-пристаништето, луката\*) —————  
 до станицата-пристаништето-луката  
 преку —————  
 во ————— разред на брз-патнички воз-брод.  
 Датум —————

**Потпис**

Округли  
жиг —————  
 (Жиг на станицата)  
 Возна цена дин.: —————  
 Благајник,

\*) непотребното да се избрише со мастило.

**Примерок бр. 2**

Жиг на Министерството-инсти-  
туцијата-претпријатието за чија  
сметка се кредитира.  
 Кредитирано по решението —————  
 бр. ————— од ————— 194—  
**П Р И З Н А Н И Ц А** бр.  
 На динари ————— со букви —————  
 која сума ја долгуе (назив на ползувачот) —————  
 ————— На Главната управа —————  
 на име превозни трошкови на доле наведените пра-  
 тилки предадени — примени\*) на станицата —————  
 ————— кои се од страна —————  
 превозени кредитирани, без плакјање превозни тро-  
 шкови при предавањето односно примањето.  
 ————— ден ————— 194—

Потпис на ополномоќјникот

округли  
жиг

Бр. приспећа	Број на колата шлепот	Б р о ј		Упатна отправна станица	АДРЕСА НА ПРИМА-ЛЕЦОТ	Износ на превозните трошкови по документот	
		тов. прев. лист	на сметката			дин.	п.

СОСЕМА :

Неисползуен депозит од порано: ————— Динари

Износ на оваа признаница: ————— ”

Остаток на депозитот: ————— ”

\*) непотребното да се избрише.

**Примерок бр. 3**

МИНИСТЕРСТВО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ  
 Контролен број ————— Број ————  
**ПАТНА И ВОЗНА ИСПРАВА**  
 За колонистот —————  
 од село ————— општина —————  
 околија ————— округ ————  
 федерална единица —————

и следните членови на фамилијата:  
 стар(а) ————— години ————— стар(а) ————— години  
 ————— ” ————— ” ————— ” ————— ”  
 ————— ” ————— ” ————— ” ————— ”  
 ————— ” ————— ” ————— ” ————— ”  
 на кого е доделена земја во место —————  
 околија ————— округ —————  
 има право на кредитирани превоз со железница од  
 станица ————— до станица —————  
 со правец преку —————  
 М.П. Потпис на издавачот

МИНИСТЕРСТВО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ  
 КУПОН ЗА ПЛАКЈАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕ-  
 ВОЗНИ ТРОШКОВИ Број ————

За колонистот —————  
 со ————— членови на својата фамилија од  
 станица ————— до станица —————  
 преку —————

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ  
 КУПОН ЗА ПЛАКЈАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕ-  
 ВОЗНИ ТРОШКОВИ Број ————

За колонистот —————  
 со ————— членови на својата фамилија од  
 станица ————— до станица —————  
 преку —————

МИНИСТЕРСТВО ЗА КОЛОНИЗАЦИЈА ДФЈ  
 КУПОН ЗА ПЛАКЈАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕ-  
 ВОЗНИ ТРОШКОВИ Број ————

За колонистот —————  
 со ————— членови на својата фамилија од  
 станица ————— до станица —————  
 преку —————

(1 страна)

Грб

Министерство за народна одбрана

ВОЗНА КАРТА

Серија

Контр. број

ОБЈАВА ЗА ВОЗЕЊЕ НА ВОЈНИТЕ ЛИЦА  
 И ЕКСПРЕСНАТА ВОЈНА СТОКА

За —————  
 који патуе службено сам\*) — со —————  
 лица\*) од станица-пристаниште —————  
 до станица-пристаниште —————  
 преку ————— и назад:  
 Со него патуе:\*)

- 1) ————— 5) —————
- 2) ————— 6) —————
- 3) ————— 7) —————
- 4) —————

Важи за кредитирано возење во ————— разред  
 ————— на воз-брод.

Возна цена за ————— км. Дин. —————.

За ————— парчиња експрес. стока во  
 отидуење во тежина ————— кгр. Дин. —————

Жиг на ста-ница во отидуење	Жиг на ста-ница во лок-варање	Бр. ————— Датум —————
		Жиг на единицата Потпис на изда-вачот

\*) Непотребното да се прецрта

(2 страна)

НАПАТСТВИЕ ЗА ПОПОЛНУЕЊЕ И ПОЛЗУЕЊЕ  
ОБЈАВИТЕ

1) Објавите се пополнујат со копирање низ индиго со мастиљава писаљка или со мастило. Листот за пресметка и возна карта се издават на војно лице односно на водачот на групата а матица остануе во свеската.

2) Со една објава можат да се отпремат повисше лица само ако патујат од истата полазна до истата упатна станица и во истиот разред и истиот воз — односно брод.

3) Една објава може да се издаде најповеќе за 8 лица во една група.

4) Ако објавата неважи за повраќање, тогај зборот „и назад“ да се прецрта.

5) Секоја злоупотреба и преправка на објавата ќе се казни најстрого. Погрешно исполнените листови да се прецртат, напишат „поништено“ и да се остават сите три дела во свеската.

6) Оваа објава не важи без лична објава.

7) Со оваа објава може да се отпрати војна стока најповеќе до 200 кгр. сотова, да ни едно парче не биде потешко од 100 кгр.

8) Лицето које ползуе оваа објава мора за време патувањето да се покоруе на повелбите на железничките службеници.

9) Лесно запаливи предмети (бензин, петролеум итн.) како и смрдљиви материји не смејат да се уносујат во патничка кола.

## 732.

На предлог на сојузното Министерство за трговија и снабдуење, Стопанскиот совет донесуе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОДРЕДУЕЊЕ ЦЕНИ НА ЛЕНОТ

## Член 1

Се одредуат следните цени на ленот:

## Стаблика:

	Динари
1) Ia ленена стаблика со семе долж. изнад 75 см. — — — — —	3.— за 1 кг.
2) На ленена стаблика со семе долж. од 60—75 см. — — — —	2,20 „ „
3) Ma ленена стаблика со семе долж. 60 см. — — — — —	1.50 „ „
4) I ленена стаблика без семе долж. изнад 75 см. — — — — —	2.40 „ „
5) II ленена стаблика без семе долж. 60—75 см. — — — — —	1.60 „ „
6) III ленена стаблика без семе долж. до 60 см. — — — — —	1.40 „ „
Горњата цена важи за 1 килограм без коров, земја и оштетуење.	

## Член 2

## Вијени лен (швинговани)

	Динари
Првата сорта со 52% и повеќе на долго чешлаво влакно а највечку 5% губиток кај чешлањето	44.— за 1 кг.
Втора сорта со 42—52% на долго чешлаво влакно а највечку 7% губиток кај чешлањето — — —	41.25 „ „
Кучина од лен со искористуење од најмалку 70% на карденбанда	29.50 „ „

Цените се подразумујат за 1 кг. утоварено во вагон или шлеп, односно франко фабрика по изборот на продавачот без скупен данок на работниот промет.

## Член 3

Горните означени сорти на виениот лен не смеат да содржуат повеќе поздер или кучина но што е тоа предвидено. За секој постоток на поздер или кучина на горе се одбива од дозволената цена 0.50 динари по постотокот.

## Член 4

Оваа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 6439

8 октомври 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдуење,

инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 733.

На предлог на сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Стопанскиот совет донесуе

## РЕШЕНИЕ

ЗА ОТКУПУЕЊЕ ПРЕСНИ СЛИВИ МАЏАРКИ НА  
БЕРЕЊЕ ОД 1945 ГОДИНА ЗА ПРОИЗВОДИЛОТ

## Член 1

Откупувачка цена на сливите маџарки (иожегачи) на берење 1945 година се определуе за производителот, и тоа:

За слива со рака брана	Дин. 4,50 кг.
за слива тресена	„ 3,50 „

## Член 2

Под слива со рака брана се подразумуе слива пресна, неозледена, со светломодра омагличка и со најмалку 80% рачки.

Сета останала слива се смета тресена.

## Член 3

Определените цени се подразумујат франко откупувачна станица (магацин, сушиница, пекмезара или нецара), нето тежина.

## Член 4

Оваа Решение влегуе во сила со денот на обнародуењето во „Службениот лист на Демократска Федеративна Југославија“.

Бр. 9296

6 октомври 1945 година

Београд

Претседател на Стопанскиот совет,

А. Хебранг, с. р.

Министер за трговија и снабдуење,

инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 734.

Министерство за трговија и снабдување на сојузната влада — Управа за цени — доносусе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ НА ТЕКСТИЛНИТЕ ОТПАТЦИ

## Член 1

Се определујат следните цени за отпатци од текстил:

## а) отпатци од волнени и клашнени крпи:

	по 1 кг.
1) нова волнена трикотажа — — —	Дин. 26.—
2) нови бели селски клашни — — —	„ 22.—
3) нови шарени селски клашни и шајак — — —	„ 20.—
4) нова цивилна чоа (кројачка стрижа) — — —	„ 22.—
5) нова војничка чоа — — —	„ 24.—
6) стари волнени чарапи груби и полугр. (ист. и лички — — —	„ 14.—
7) стари граѓански клашни — — —	„ 14.—
8) стари бели селски клашни — — —	„ 15.—
9) стари шарени селски клашни и шајак — — —	„ 12.—
10) стари селски черги волнени — — —	„ 12.—
11) стара волнена трикотажа — — —	„ 22.—
12) турска волна и полуволна — — —	„ 8.—
13) стари војнички предвојни клашни — — —	„ 26.—
14) стари војнички војни клашни — — —	„ 12.—

## б) Бубакјерни отпатци:

1) нови американ (молино) и шифон — — —	„ 14.—
2) ново шарено војничко платно — — —	„ 10.—
3) нови отпатци од светло машко облекло — — —	„ 11.—
4) нов шренц — — —	„ 6.—
5) стари бели бубакјерни крпи — — —	„ 9.—
6) стар шренц — — —	„ 4.—
7) стари шарени војнички отпатци од постава — — —	„ 8.—
8) бубакјерни чорапи мешани со бубакјерна трикотажа — — —	„ 9.—
9) светли катун стар — — —	„ 8.—
10) стари бубакјерни черги (крпери) — — —	„ 4.—

## в) Ленени отпатци:

1) нови ленени отпатци — — —	„ 11.—
2) отпатци при предањето на ленот и каделата — — —	„ 11.—
3) бел груб и танок лен, ленени циради — — —	„ 8.50
4) шарен груб лен, шарени мелез — — —	„ 8.50
5) ленена постава, ленени блузи — — —	„ 8.50
6) каделни конопци, коноп, гуртни — — —	„ 11.—
7) полу ленени отпатци — — —	„ 5.50

## г) Отпатци од вештачка свила:

1) отпатци од бела свила — — —	„ 13.—
2) отпатци од шарена свила — — —	„ 11.—

## д) Разни отпатци:

1) стара вата мешана — — —	„ 8.—
2) крпи шарени за бришење — — —	„ 10.—
3) крпи бели за бришење — — —	„ 15.—
4) ситна јута — — —	„ 4.—
5) крпи од јута за бришење под и амбалажа — — —	„ 10.—
6) отпатци од волновлачарата по мостра — — — од динара 4.— до 28.—	

- 7) отпатци од цепара (дрндара) — Дин. 4.—  
8) конопни коноп — — — — — „ 11.—  
9) пуцволи од нов бубакј — — — — — „ 20.—

Горните цени важат за испорачка на индустријата утоварено во вагон или шлеп.

## Член 2

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародување во „Службениот лист“.

Бр. 7860

5 октомври 1945 година

Министер за трговија и снабдување,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 735.

На основание чл. 1 Уредбата за регулирање цени Министерството за трговија и снабдување на сојузната влада — Управа за цени — доносусе

### РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦЕНИ НА ОГРЕВНО ДРВО НА ПОДРУЧЈЕ СРБИЈА

## Член 1

Се определуат следните откупни цени за 1 пр. м. на огревно тврдо дрво I категорија франко утоварено во вагон или шлеп на доле означените релацији.

Релација	Какво ѓа		
	I	II	III
	Динари		
1) Шабац—Бања Ковиљача—			
Лозница — — — — —	365.—	347.—	329.—
2) Обала на Сава и Дунав — — — — —	375.—	356.—	338.—
3) Кучево — — — — —	375.—	356.—	338.—
4) Лајковац—Аранђеловац—			
Младеновац — — — — —	395.—	375.—	356.—
5) Лајковац—Чачак — — — — —	400.—	380.—	360.—
6) Лајковац—Ваљево — — — — —	400.—	380.—	360.—
7) Вишеград—Ужице — — — — —	375.—	356.—	338.—
8) Ужице—Чачак — — — — —	385.—	366.—	347.—
9) Чачак—Краљево—Крушевац	395.—	375.—	356.—
10) Краљево—Рашка — — — — —	385.—	366.—	347.—
11) Краљево—Лапово — — — — —	395.—	375.—	356.—
12) Лапово—Ћуприја—Параћин	400.—	380.—	360.—
13) Ћуприја—Равна Река — — — — —	390.—	370.—	351.—
14) Параћин—Бољевац—Зајечар	390.—	370.—	351.—
15) Неготин—Зајечар — Књажевац — — — — —	385.—	366.—	347.—
16) Ниш—Сврљиг — — — — —	395.—	375.—	356.—
17) Параћин—Ниш — — — — —	400.—	380.—	360.—
18) Ниш—Прокупље—Куршумлија — — — — —	385.—	366.—	347.—
19) Ниш—Цариброд — — — — —	395.—	375.—	356.—
20) Ниш—Лесковац—Владичин Хан — — — — —	400.—	380.—	360.—

Во тврдо дрво I категорија влегуе: буковина, габеровина, дабовина и церовина. За тврдо дрво од II категорија, каде довогја јасеновина, брестовина, и останали трвди лисјари, цените се определујат на 5% помалку од горните цени.

Цена на меко дрво (липовина, врбовина, тополина, јововина, четинари и останали меки лисјари) првата и втората врста се определујат за 30% помалку од горните цени. Трекјата врста кај мекото дрво не постоји.

## Член 2

За пиланските отпацци се определујат следните откупни цени за 1 тона франко пилана:

од тврди лисјари Дин. 405.—  
од меки лисјари и четинари Дин. 285.—

Ако отпатците се продават врзани, на горните цени можат да се додават ефективни трошкови за жица и врзуење.

При препродавачката на мали количества франко пилана, не се признават доплатуења.

## Член 3

Утоваруење огревното дрво и пиланските отпатци на сите железнички и паробродски станици на подручје Србија, а за потреби на цивилниот и индустрискиот сектор, ќе се врши исклучително со товарни листови издадени од Министерството за трговија и снабдуење на Србија.

## Член 4

На останалите релации, цените на огревното дрво останујат слободни со тоа да утоварите можат да се вршат само со товарни листови издадени од Министерството за трговија и снабдуење на Србија.

## Член 5

За продуцентското огревно дрво сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — ќе определи посебни цени на база поднесените калкулации франко натоварено во вагон или шлеп на најблиската станица односно пристаниште.

## Член 6

Со огревното дрво и пиланските отпатци ќе диспонираат во местата на испорачуење надлежните народни одбори, преку кои ќе се врши понатакашна поделба.

## Член 7

Највисоки цени во продавачка на малку за внатрешност на земјата ќе одредујат надлежните народни одбори во смисла одредбите на овоа Решение и за тоа ќе известат Министерството за трговија и снабдуење на Србија.

Определуење на набавните цени ќе се врши на следни начин: на највисоката куповна цена на големо франко утоварено во вагон или шлеп ќе се додават стварни подвозни трошкови; стварни трошкови за мерење и претоварење; на име трошкови за чување и пратња на патот, по 1 пр. м. динари 10,— кај вагонските пратилки, а динари 2,— кај пратилките со шлеп; односно динари 30,— на по 1 тона на пиланските отпатци; на име данок на работниот промет 4%; и на име бруто заработуачка на добавујачите на огревното дрво најмногу 12%.

На набавујачните цени, добени во смисла на предниот став, можат во продавачка на малку да се засметујат трошковите на истоваруењето, превозот од истоварната станица до складиштето, општинска трошарина, истоваруење и слагање на складиштето и до 5% бруто заработуачка на поделба.

Во случај да трговец на малку купуе огревно дрво франко станица на местото на потрошувачка од продуцент или трговец на големо, маржа бруто заработуачка од предниот став може да изнесе и до 10%.

## Член 8

Народните месни одбори можат, по претходното одобруење на Министерството за трговија и снабдуење на Србија да образујат посебни фондови за изедначуење цените на огревното дрво, а во цел обезбедуење единствените продавачки цени во трговија на малку на нивното подручје. Доприносите во полза на тие фондови не можат да изнесат повеќе од динари 50 по еден пр. м. Средствата на тие фондови имаат да бидат исклучително наменети на изедначуење набавните цени на дрвото по порекло од различни релации од продуцентските реони.

## Член 9

Забранета е наплата на секоја извозна или транзитна такса на огревно дрво од страна на народните одбори.

## Член 10

Овоа Решение влегуе во сила со денот на обнародуење во „Службениот лист“.

Бр. 9578

9 октомври 1945 година.

Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Н. Петровиќ, с. р.

## 736.

Министерството за трговија и снабдуење на сојузната влада — Управа за цени — на основание чл. 1 Уредбата за регулирање цени, доносуе

## РЕШЕНИЕ

## ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА И МАЗИВА

## Член 1

Се одобруе на Државното петролејско претпријатие „Југопетрол“ да може до понатакај да ги продава доле наведените течни горива и мазива по следните цени:

	Динари:
Петролеум за осветлење — — — — —	11.—
„ за пољоделие — — — — —	6,50
Бензин моторни — — — — —	9.—
„ екстракциони — — — — —	15.—
„ апотекарски — — — — —	18.—
Плинско уље — — — — —	6,30
„ „ за пољоделие — — — — —	5,30
Вајтшпирит — — — — —	13.—
Цилиндарско заситена пара — — — — —	17.—
„ прегрејана пара — — — — —	21.—
Уље за вретена — — — — —	16.—
Машинско уље — — — — —	19.—
Осовинско уље — — — — —	16.—
Компресорско уље — — — — —	22.—
Моторно уље — — — — —	22.—
Тракторно уље — — — — —	17.—
Уље за бродове — — — — —	22.—
Уље за мењаче — — — — —	22.—
Турбинско уље — — — — —	23.—
Трансформаторско уље — — — — —	22.—
Бело уље — — — — —	23.—
Уље за бушење — — — — —	23.—
Текстилно уље — — — — —	22.—
Вазелинско уље — — — — —	28.—
Парафинско медицинско уље — — — — —	35.—
Уље за хладњачи — — — — —	28.—
„ за кочници — — — — —	70.—
„ за амортизери — — — — —	45.—

## Член 2

Поголемуење трошковите на транспорт и осигуруење до југословенската граница паѓа на терет на Фондот за израмнуење цени.

## Член 3

Горните цени се подразумуат франко железничка или паробродарска станица до најблиското место на купецот, односно секое складиште на „Југопетрол“ за 1 кг, нето. Стоката оригинално пакувана се подразумуе бруто за нето.

Квантитативно и квалитативно превземање стоката по горните цени франко складиштето на „Југопетрол“.

## Член 4

Со ова Решение се ставуат ван сила цените за горе означени произведенија пропишани со Решението бр. 5989 од 27 јули 1945 година и со Решението бр. 6050 од 13 август 1945 година и со Решението бр. 7447 од 5 септември 1945 година.

## Член 5

Ова Решение влегуе во сила со денот на неговото потпишуење

Бр. 9480  
8 октомври 1945 година  
Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 737.

За да се избегне од произволното толкуење на Уредбата за определуење цени на живата стока (говеда, свињи и ситна стока) и на мршавите свињи за гојење („Службени лист“ бр. 69 од 11 септември 1945 година) сојузното Министерство за трговија и снабдуење — Управа за цени — дава

## ТОЛКУЕЊЕ

**НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУЕЊЕ ЦЕНИТЕ НА ЖИВА СТОКА (ГОВЕДА, СВИЊИ И СИТНА СТОКА) МРШАВИ СВИЊИ ЗА ГОЕЊЕ („СЛУЖБЕН ЛИСТ“ БР. 69 ОД 11 СЕПТЕМВРИ 1945 ГОДИНА)**

Во чл. 1 кај определуењето цените на свињите под збор „Тешка“ има да се смета тежина на свињите по пасмина (раса).

Бр 8835/316  
29 септември 1945 година  
Београд

Министер за трговија и снабдуење,  
инж. Никола Петровиќ, с. р.

## 738.

## ТАРИФСКО ОБАВЕДУЕЊЕ

На Југословенската државна железница, Тарифа за превозуење стока свеска I од 1 август 1945 година

## Дополнуења и изменуења

Во Прилог V „Пристојбата за превозуење стоката помеѓу извесни станици и нарочни колосеци да се спроведат следните дополнуења и изменуења:

## Апатин

За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и брегот, од кола 35 динари.

## Бапина Скела

За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и брегот, од кола 35 динари.

## Богојево

За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и Дунавскиот брег, од кола 100 динари.

## Нови Сад

За превозуење стоката, во колски товари помеѓу станицата и Ново-садските обори, од кола 105 динари.

## Нови Сад—Дунав

За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и брежниот колосек од кола 65 динари.

## Нови Сад—Зимовник

За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и брежниот колосек, од кола 35 динари. Сремска Рача, да се додаде нова точка:

ц) За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и товарниот колосек Нова Рача, од кола 50 динари.

Шамац, да се брише пристојбата под 2.

## Шибеник

За превозуење стоката во колски товари помеѓу станицата и колосекот во пристаништето, од кола 13 динари.

ГУЖ бр. 11997/45. — Од Главната Управа на железниците, 10 октомври 1945 година.

## 739.

## ТАРИФСКО ОБАВЕДУЕЊЕ

Основна тарифа на Југословенските железници од 1 октомври 1940 година

## При времено изменуење

Во Основната тарифа во чл. 86 д. о. IV по вториот став да се избришат времено зборови: „Обичен рок за однесуење“ и да се стави: „рок од 3 часа“.

Скратен рок за објавуење од 15 дена е одобрил Министерот за соопштенија во актот ГУЖ бр. 16317/45.

ГУЖ бр. 16317/45. — Од Главната управа на железниците, 10 октомври 1945 година.

## ОДЛИКОВАЊА

## ПРЕТСЕДНИШТВО

на Антифашистичкото векје на народното ослободуење на Југославија

на предлог на Врховниот командант на Југословенската армија, Маршал на Југославија Јосип Броз-Тито

## решуе

да се за умешност во командовањето, покажана храброст, специјални подвизи и нарочити заслуги за народ одликујат

## СО ОРДЕНОТ ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајори: Баочиќ И. Јакша, Бобнар Ј. Стане, Дежелин Ј. Јосип, Илинчиќ Р. Спасоје, Јукиќ А. Аугустин, Лаковиќ И. Милош, Лончар Н. Богдан, Мартиќ Ј. Грго, Павлетиќ Ј. Никола, Поповиќ Д. Милорад и Виловиќ П. Даниел;

капетани: Антуновиќ Ш. Доминко, Буљан А. Стипа, Дреага М. Божидар, Драшковиќ М. Милорад, Фабрис А. Оњегин, Ибрахимпашиќ А. Мујо, Јаиќ Б. Светолик, Јуловиќ М. Војин, Којиќ И. Сретен, Кончар Д. Богдан, Котараш И. Ђуро, Ковачевиќ С. Васо, Левичаиќ К. Јуриј, Мујалиќ И. Анте, Мирановиќ Н. Арсо, Миниќ Ф. Иво, Петровиќ Ђ. Милиќ, Пећанац И. Стево, Радаковиќ С. Мане, Стипетиќ С. Јосип, Стричевиќ-Шолиќ С. Никола, Сушак И. Мирко, Шербо Ј. Мирко, Шеме А. Јоже, Вукосавиќ С. Петар и Жарниќ Б. Јово;

командант на батаљонот Јуришиќ А. Јово;

поручници: Булајиќ Ј. Илија, Чало И. Миљенко, Дракулиќ С. Живко, Гилевиќ Ј. Иван, Гурдулиќ Ј. Иван, Голов Ј. Нацо, Јандриќ Р. Максим, Ловриќ М. Раде, Лукач Ј. Богдан, Смирнов Н. Олег и Швоња Ш. Милош;

потпоручници: Опчиќ С. Зоран и Пејовиќ Ч. Љубомир;

заставници: Козарац Мирко и Чировиќ М. Драган; стари водник Богдановиќ М. Ђуро.

**СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:**

капетан Јовић Ј. Никола;  
 поручници: Беовић С. Јура, Борић Б. Никола и Павић С. Душан;  
 потпоручници: Порот С. Анте и Русео Р. Алекса водник на водот Будровић П. Перо.

**СО ОРДЕНОТ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД ШИ РЕД:**

мајор Видом М. Кажимир;  
 капетани: Фиумон А. Вилко, Јовић Ј. Никола и Ливић Б. Желько;  
 поручници: Аљиновић А. Марин, Буловић П. Ђуро, Чапета М. Анте, Димитровић В. Петар, Џин Д. Решад, Гаврановић Ј. Васо, Качунић М. Франо, Кромпић Л. Славко, Пешић Ј. Јосип, Штамбук М. Анте, Уводић Б. Андрија, Вукушић П. Фердинанд, Вучковић С. Лука, Зарић Д. Илија, Живковић П. Петар и Жижич И. Далибор;  
 зам. на командантот на бат. Симончић П. Гартан;  
 потпоручници: Јарамов М. Југослав, Мартинић М. Тонћи, Милишић И. Марин, Раде Шпиров Никола, Шкубоња А. Пашко, Ткач Е. Артур, Врдељак В. Витомир и Жагор А. Тонко;  
 заставник Трнинић Б. Лука

Бр. 251

26 јуни 1945 година

Београд

За секретар,  
 М. Марковић, с. р.

Претседател,  
 др. И. Рибар, с. р.

**ДЕКРЕТИ**

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПОШТА, ТЕЛЕГРАФ И ТЕЛЕФОН**

Со Решение на Помокјникот на министерот за пошта, телеграф и телефон Мбр. 9064 од 26 јули 1945 година, а на основице на решенето на Министерството за пошта, телеграф и телефон број 3925 од 18 априли 1945 година се премешта во Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Сарајево, Јанковић Ј. Живомир, виши контролор 6 група, пошта, телеграф и телефон Петровац Пожаревачки, по молба.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон Мбр. 9115 од 27 јули 1945 година, се отпушта од државната служба Сандић Ј. Милош, служител 2 група пошта, телеграф и телефон Прељина.

Со Решение на Министерот за пошта телеграф и телефон број 9251 од 28 јули 1945 година, на основице поднесена молба а по укажана потреба и чл. 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 2 тач. 5 Уредбата за регулисување припадност на службениците од граѓански ред се поставува за п. т. служител 2 група во пошта, телеграф и телефон Прибој Вукојичић Момир.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 9248 од 28 јули 1945 година, а заради тоа што спрема извештајот на Дирекцијата за пошта, телеграф и телефон Београд бр. 10149/1 од 10 јули 1945 година не долази на својата редовна должност се отпушта од државната служба Филиповић Д. Драгутин, чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. на Дирекцијата п. т. и т. Београд, со денот 31 мај 1945 година.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 9335 од 19 јули 1945 година, а на основице на поднесената молба се уважуе оставката на државната служба на Јараковић К. Тома, чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. пошта, телеграф и телефон Ужице.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон Мбр. 9117 од 27 јули 1945 година, заради тоа што е Дирекцијата п. т. т. Београд под бр. 11750 од 9 јули 1945 год. известила да од 27 октомври 1944 година не долази на должност се отпушта од државната служба Јовановић М. Благоје, помокјни манипулант 10 група пошта, телеграф и телефон Власотинци.

Со Решение на Министерот за пошта, телеграф и телефон бр. 8527 од 19 јули 1945 година, по укажана потреба, а на основице чл. 1 и 4 Уредбата за поставување и унапредување на државни службеници на Демократска Федеративна Југославија и чл. 1 и 2 Уредбата за регулисување припадност на државни службеници од граѓански ред од 20 априли 1945 година, е поставена за чиновнички приправник по § 45/1 Ч. з. во пошта, телеграф и телефон Херцеговни Вејновић Рундо Десанка, со тоа да и припадностите припаѓаат од 1 мај 1945 година.

**ИСПРАВКА**

Во „Службениот лист“ бр. 69 од 11 септември 1945 година е објавено Решението за одредување цени на жива стока (говеда, свињи и ситна стока) и на мршави свињи за гојење. Во рукописот доставен за штампа се поткрала следната прешка:

Во членот 1 во ставот „Говеда“ стоји: „IV класа со преко 40% месо во заклано стање Дин. 10.—“ а треба да стоји: „IV класа со мање од 40% месо во заклано стање Дин. 10.—“

Бр. 9459/796. — Од Сојузното Министерство за трговија и снабдување — Управа за цени, 5 октомври 1945 година.

**СОДРЖАНИЕ:**

	Страна
729. Решение за одобрување обновата за работа на Народната радикална странка —	789
730. Решение да се сите превози на државните соопштителни установи имат да плаќаат во готови пари — — — — —	789
731. Правилник за кредитирање на превозните трошкови — — — — —	789
732. Решение за одредување цени на лен — —	792
733. Решение за откуп на сливи маџарки за бербата 1945 година на производјачите —	792
734. Решение за одредување цени на текстилните отпатци — — — — —	793
735. Решение за одредување цени на огревното дрво за подручје на Србија — — — — —	793
736. Решение за одредување цени за течни горива и мазива — — — — —	794
737. Толкување Уредбата за одредување цени на жива стока (говеда, свињи и ситна стока) и на мршави свињи за говење („Службен лист“ бр. 69 од 11 септември 1945 година) — — — — —	795
738. Тарифско обавештење — — — — —	795
739. Тарифско обавештење — — — — —	795